



ГОЦЕ СЕРАФИМОВ

Дипломиран инженер за Заштита на животна средина

Профил

Дипломиран инженер
Искуство со технологии развој и
индустрија над 20 години.

Солидно познавање на
компјутерски јазици за
администрација и напреден
технички приказ и развој.

Искуство со работа со странски јазици

Англиски јазик – повеќе од 4
години како службен јазик и
континуирано во професионален
агнажман

Бугарски јазик – 3 години службен
јазик

Српско – хрватски јазик -
континуирано

Германски јазик – основен курс.

Поседување на возачка дозвола,
флексибилен кон работно време и
работа под динамичко
опкружување.

Контакт

Тел.
+38974600963

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗНР

Универзитет во Ниш- Србија (10.1994-06.1999)

Дипломиран инженер за Заштита на животната
средина

Дипломиран инженер на Електромагнетни зрачења - напон на
чекор, допир и гаусова метода на распределба -прв од своја
генерација, активен член во Студентска организација и
крводарител

Никола Тесла

Средно училиште „Никола Тесла“ – Ниш-Србија
(10.1990-06-1994)

Електротехничар по микроелектроника, Дипломска
работа со Интегрисани логички кола во ЦМОС
технологија

РАБОТНО ИСКУСТВО

Центар за јавно здравје - Кочани - Директор

Август 2019 – до сега. Источно плански регион, Центарот
одговара за регион од 120000 жители. Одговорен за
развој на молекуларна лабораторија како и развој на
институцијата. Заводот се здобива со донации од милион
денари за помалку од две години.

Пејпар Мил Оперативен директор

Март 2017 – Мај 2019

Рестартирање на производство , организирање на работна
сила, финансико следење на работа, контрола на
производство, поставување на стандарди, реализирање и
планирање на буџет. Постигнат раст на производство од
550т во мај 2017 до 1450т во мај 2018. Намалување на
потрошувачка на пареа од 248г на 178г пареа за
производство на хартија и од 120т вода за т хартија на 36т
Последните 10 месеци, одговорен за развој и
автоматизација на производство. Планирање и реализација
на развој на Пејпар Мил со буџет од 800.000 евра
годишно.

Општина Кочани Сороботник за животна средина

Од 09.2005 –до 03.2017

Задолжен за проекти од животна средина и енергетска
ефикасност, издавање на дозволи за елборати и
интегрирани дозволи, инспекторски надзор и контрола на
построенија, задолжен за компјутерска техника и мрежи.
Развој и реализација на планови за отпад, поплави,
животна средина и локален економски развој. Постојанен
член во тендерски комисији. Координатор на низа проекти
од областа на енергетска ефикасност ако и други проекти
финансирани од страна на разни фондации.

Адр. Сремска 5, 2300 Кочани
EMAIL:
goce.serafimov@gmail.com

Други вештини
SWOT анализи и логичка рамка,
Gang рамка, ЕИА и ИСКЗ студии,
високо познавање по компјутерска
и автоматска техника, Професор по
Junior Achievement, експерт за
ЈИМОТОГАКУ, експерт за ЦДМ
проекти, енергетска ефикасност и
одржлив развој

Членство во професионални тела:
Одбор за организација на културни
манifestации во Кочани, член во
ЛЕАП тимот за Кочани, Управен
одбор на НВО, ДОР и НВО ИНИ во
Кочани
Претседател на синдикат за време
на работа во општина

DHW POVA Национален координатор 2002-2005

Кординатор за национален план за управување на отпад,
Опертивна организација на регионална санитарна депонија
и организирање на 18 општини во системот заедно со
модернизација на истите. Усогласување на национална
легислатива со ЕУ директиви

УСАИД – ЦБИ –ИОМ- координатор за Кочани 2000-2002

Организација на локални клубови за волонтеризам преку
организирање на настани од областа на животната
средина, социјала и образование. Анимирани над 180 члена
, и релизирани над 40 акции.

Табеларен приказ на други проекти и активности со
професионален ангажман

од- до	Локација	Опис
05.2000- 11.2000	Кочани	Проект Чиста и зелена Македонија- финансиран од UNDP. Одговорен за хортикултурно уредување
03.2002- 08.2002	Кочани	SEC- програма финансирана од страна на UNDP. Одговорен за пристапна раскрсница во Индустриски дел.
09.2002- 11.2002	Чешиново Таринци и Уларци	Попис 2002 . Инструктор -Одговорен за областите Чешиново, Таринци и Уларци
06.2003- 11.2003	Кочани	Косултант за техника и продажба на интернет пакети МОЛ
03.2003 11.2004	Кочани	Координатор на работа на волонтери во Кочани во проектот Mak Action финасиран од USAID , реализирано над 40 активности
05.2004- 09.2005	централно источна Македонија	Координатор за централно источна Македонија за Физибилити студија за регионална депонија. Дел од Национален план за управување со цврст отпад. Развој на законска регулатива и трансбондирање на ЕУ легислатива
09.2005- 2016	Кочани	Општина Кочани – советник Организирање на настани за животна средина. Подготовка на проекти. Над десетина одобрени проекти од Министерство за животна средина
03.2005	Кочани	Општина Кочани – советник Собирање на податоци во регионот. Припрема на презентации и превод на плански документи
03.2003 2016	Кочани	Одговорен за работата на канцеларијата на Инфо точката на ЕУ. Десеминација на знаења за ЕУ
05.2006	Плисен Словачка	Презентација на историски наследени загадени точки во Македонија. Работа со токсични материи и расчистување на индустриски жешки точки
02.2007	Кочани	Реализација на проект за геотермално затоплување со измена на топлоизменувач. Финансирано од TAM BAS

03.2007	Брегалнички регион	Изработка на План за здравство – работа со повеќе невладини организации
03.2007	Перејаслав Хмелнички Украина	Подготовка на План за селективен собир на смет за Општина Перејаслав Хмелнички
05.2007	Скопје	Обука за Интегрирано спречување и контрола на загадувањето
04.2007	Велес	Подготовка на школошка компонента на реализација на брана Лисиче
10.2007	Токио Јапонија	Обука за Одржлив развој на општини
11.2007	Кочани	Припрема на CDM проекти: - Когенерациска централа во Хртија КО - Измена на сијалици во 15 општини - Собирање на депониски гас за кочанска , виничка и штипска депонија
03.2008	Кочани	Десеминација на знаење од обука во Јапонија
05.2008	Кочани Братислава Словачка	Реализација на проект за селективен собир на смет со изработка на Закон за пакувања
07.2008- 03.2009	Кочани	Изработка на Детски парк
2010	Кочани	План за управување со отпад
2015	Кочани	План за заштита од поплави
2010 2015	Кочани	План за заштита на населението

Други активности и публикации:

- Публикации за штедење на енергија финасирани од USAID
- Упатство за ЦИМОТОГАКУ на македонски и англиски јазик
- Извештај за можности за CDM проекти
- Повеќе публикации во локални весници

ВЕШТИНИ

